

Spica Mobile Time

Управувајте со работното време со помош на паметен телефон

Spica Mobile Time (SMT) е апликација за паметни телефони (Android, iOS), која на корисниците на Time&Space им овозможува управување со своето работно време и работното време на вработените со помош на мобилни уреди. Настаните кои бараат брз одговор, на тој начин се лесно достапни.



ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

Управувајте со своето работно време и отсуствените од било каде и во било кое време

Spica Mobile Time овозможува дневни, седмични и месечни прегледи, податоци за регистрациите како и ажурното салдо часови и преостанатите денови од годишен одмор за конкретно избрани датуми. Сите информации се графички прикажани јасно и интуитивно.



Пријавете го своето доаѓање, заминување или некој друг настан со помош на својот паметен телефон дури и кога нема интернет врска



Испратете го барањето за отсуство



Следете ги прифатените барања за отсуственост, одбиените и оние на чекање



Прегледајте го вкупното салдо на часови, искористените како и преостанатите денови одмор




Графички прикази и табеларни прегледи

ЗА РАКОВОДИТЕЛИТЕ

Преглед на податоците за присутноста на вработените на дофат на рака

Spica Mobile Time овозможува управување со работното време на вработените каде и да се. Раководителите лесно можат да пристапат до ажурните податоци за присутноста на вработените, како и до дневните и седмичните извештаи во реално време.

Со употребата на апликацијата Spica Mobile Time прегледувањето и одговарањето на барањата за отсуство е многу полесно и попрактично. Раководителите имаат на располагање неколку извештаи, како што е извештај за кршење, детален извештај по денови, графички седмичен извештај и извештај за вкупниот број на часови.



Преглед на податоци за присутност и кршења во реално време



Брз одговор на барањата на вработените за отсуство



Следење на прифатените барања за отсуственост, одбиените и оние на чекање



Преглед на историјата на регистрации на вработените, нивната локација и други детални извештаи

Компатибилно за Android и iOS



Поддржува NFC технологија

© Spica International, april 2019.

All specifications are subject to change with any prior notice. Any resemblance to actual persons, living or dead, is purely coincidental.

SPICA

Шпица Системи д.о.о.
Зта Македонска бригада 48
1000 Скопје



Tel.: +389 2 2401 750
Info@spica.com.mk
www.spica.com.mk